

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 79

26 март 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1251. Одлука за помилување на осудени лица.....	2	1259. Одлука за изменување на одлуката за категоризација на државните па-тишта.....	9
1252. Уредба со законска сила за приме-на на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба.....	2	1260. Одлука за изменување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки.....	9
1253. Уредба со законска сила за приме-на на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба.....	2	1261. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министер-ство за култура.....	10
1254. Уредба со законска сила за приме-на на Законот за буџетите за време на вонредна состојба.....	2	1262. Правилник за престанување на ва-жењето на Правилникот за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен при-мер) на стручниот испит за издава-ње и обновување на лиценца за ра-бота на стручен работник во уста-нова за социјална заштита.....	10
1255. Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба.....	3	1263. Правилник за начинот за изда-вање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на ли-ценцата за работа.....	10
1256. Уредба со законска сила за приме-на на Законот за данокот на добив-ка за време на вонредна состојба.....	6		
1257. Уредба со законска сила за приме-на на Законот за трговските друш-тва за време на вонредна состојба....	9		
1258. Одлука за денот и моментот на во-ведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2020 година.....	9		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1251.

Врз основа на член 84, став 1, алинея 9 од Уставот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/1991, 1/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. ЕНЕС ЗИМЕР МЕМЕТИ од с.Чегране, во траење од 5 месеци.

II

Делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. МУСА НЕШАТ ДАУТИ од с.Строгомиште, во траење од 6 месеци.

2. ДИМИТАР НИКОЛА ДАЈОВСКИ од Битола, во траење од 4 месеци.

3. ЦЕЉАДИН МИСИМ ЈУСУФИ од с.Мојанци, општина Арачиново, во траење од 6 месеци.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-541/1
26 март 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1252.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 март 2020 година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За траењето на приправничкиот стаж на полицаец - приправник, за време на траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Приправничкиот стаж на полицаец - приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет месеци.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2469/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1253.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 март 2020 година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

(1) Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15, 23/16, 35/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

(2) За висината на каматата која се наплатува на износот на помалку или повеќе платениот данок за секој ден задоцнување и за објавата на листата на должници на доспеани и неплатени долгови се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

На износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата, се пресметува и наплатува, односно плаќа камата во висина од 0,015% за секој ден задоцнување.

Член 3

Управата за јавни приходи нема да објавува листа на должници на доспеани и неплатени долгови за месеците април, мај и јуни 2020 година.

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2504/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1254.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 март 2020 година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО- НОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За Фискалната стратегија за среднорочен период од три години, Завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија, прераспределбата во рамки на одобрените буџети на буџетските корисници и прераспределбите меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Активностите за подготовка и донесувањето на Фискалната стратегија за среднорочен период од три години и Завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија се одложуваат за време на траење на вонредната состојба.

Член 3

Буџетските корисници, можат со прераспределба да ги намалат одобрените средства со буџетот до 70% на ниво на ставка, во рамки на потпрограма и буџет.

Член 4

Владата на Република Северна Македонија одлучува за прераспределбите меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите, на предлог на Министерството за финансии.

Член 5

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2511/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1255.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница одржана на 25 март 2020 година донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО- НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

(1) Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

(2) За ослободувањето од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за обврзниците кои остваруваат доход од самостојна дејност за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

(1) Обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност, а кои имаат претрпено штети во своето работење заради ширењето на Коронавирусот COVID-19, имаат право на ослобо-

дување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците март, април и мај 2020 година.

(2) Користењето на правото од ставот (1) на овој член се однесува на обврзниците за данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност, а кои ги вршат дејностите наведени согласно Националната класификација на дејности-НКД Рев.2: Угостителска дејност (шифра 56-дејности за подготовка и служење на храна), туризам (шифра 79-Туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив и шифра 55-Објекти за сместување) и транспорт (шифра 49-Копнен транспорт и ценоводен транспорт, шифра 50-Воден транспорт и шифра 51-Воздухопловен транспорт) и кои ги исполнуваат следниот услов:

- Даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените.

(3) Користењето на правото од ставот (1) на овој член се однесува и на други даночни обврзници кои остваруваат доход од самостојна дејност, под условот од ставот (2) на овој член, кои имаат претрпено штети во своето работење заради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија, доколку исполнуваат еден од следните услови:

- вкупните приходи на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година, или

- бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник-работодавач, заради спроведување на мерките од ставот (1) на овој член да изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 2020 година, или

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

(4) За остварување на правото од ставот (1) на овој член даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност до Управата за јавни приходи.

(5) Формата и содржината на Барањето од ставот (4) на овој член е дадено во Прилог и е составен дел на оваа уредба со законска сила.

(6) Поднесувањето на барањето од ставот (4) на овој член, се врши преку системот е-персонален данок на доход на Управата за јавни приходи, а приемот на комплетното барање од ставот (4) на овој член го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето.

(7) Даночниот обврзник кој го искористил правото од ставот (1) на овој член, а не ги исполнил условите од ставот (2), односно од ставот (3) на овој член, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на доход од вршење на самостојна дејност што не ги платил и камата согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2515/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

 Република Северна Македонија Министерство за финансии УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	БАРАЊЕ за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност	ПРИЛОГ ДЛД-ОМА												
* Пополнува Управа за јавни приходи														
Единствен даночен број Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт Телефон е-пошта														
А. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ <i>(согласно Националната класификација на дејности - НКД Рев.2: Ужосишелска дејност, Туризам, Објекти за сместување, Транспорт, Воден транспорт и Воздухопловен транспорт)</i> ☐ Да ☐ Не														
Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ <i>(наведи ја шифрата на дејност од според НКД рев.2)</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Шифра</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Дејност</td> <td></td> </tr> </table>			Шифра		Дејност									
Шифра														
Дејност														
В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ Изјавувам дека ги исполнувам условите за користење на даночни поволности ☐ а) Даночниот обврзник нема да го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на Уредбата со законска сила се до три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените ☐ б) Вкупните приходи на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година ☐ в) Бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник-работодавач, заради спроведување на мерките да изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 2020 година ☐ г) Даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти)														
Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ ☐ Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити														
ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Име и презиме</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ЕМБГ</td> <td></td> <td>Датум на поднесување</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Својство</td> <td></td> <td>Потпис</td> <td></td> </tr> </table>			Име и презиме				ЕМБГ		Датум на поднесување		Својство		Потпис	
Име и презиме														
ЕМБГ		Датум на поднесување												
Својство		Потпис												
* Пополнува Управа за јавни приходи														
Податоци за обработката														

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДЛД-ОМА

Согласно Уредбата со Законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба, обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност, а кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтаците на данокот на личен доход за месеците **март, април и мај** 2020 година.

Користењето на правото се однесува на обврзниците кои остваруваат доход од самостојна дејност од член 2 став 1 и 2 од Уредбата, а кои ги вршат дејностите наведени согласно Националната класификација на дејности - **НКД Рев.2:**

- Угостителска дејност (**шифра 56**) - дејности за подготовка и служење на храна
- Туризам (**шифра 79**) - Туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив
- Објекти за сместување (**шифра 55**)
- Транспорт (**шифра 49**) - Копнен транспорт и цевоводен транспорт
- Воден транспорт (**шифра 50**)
- Воздухопловен транспорт (**шифра 51**)

и кои го исполнуваат условот „да не го намалат бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила се до три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените“.

Користењето на правото се однесува и на други обврзници кои остваруваат доход од самостојна дејност од член 2 став 2 и 3 од Уредбата, а кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија доколку ги исполнуваат следните услови:

а) да не го намалат бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила се до три месеци по престанувањето на нејзината важност, свен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените, и

б) да исполнат еден или повеќе од следните услови:

- вкупните приходи на даночниот обврзник се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година, или
- бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник-работодавач, заради спроведување на мерките, е намален најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во однос на месец февруари 2020 година, или
- даночниот обврзник затворил најмалку 50% од продажните местата преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

За остварување на правото, даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтаците на данокот на личен доход до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок <https://e-pdd.ujp.gov.mk>, а комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ

- **Единствен даночен број (ЕДБ)** - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт** - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- **Контакт** - се впишува е-пошта и телефон.

А. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ - се означува соодветно поле согласно дејноста која ја врши барател согласно член 2 став 2 од Уредбата.

Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ - се впишува шифрата и опис на дејноста што ја врши барателот.

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ НА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ

Доколку вршите дејност согласно Националната класификација на дејности - **НКД Рев.2:** Угостителска дејност, Туризам, Објекти за сместување, Транспорт, Воден транспорт и Воздухопловен транспорт, задолжително означете го полето **а)** во делот **В** од образецот.

Доколку пак, вршите друга дејност а поднесувате барање за користење на даночни поволности, задолжително означете го полето **а)**, како и едно или повеќе од полињата **б), в)** и **г)** за кое ги исполнувате условите.

Г. ИЗЈАВА ЗА ДАДЕНИ ПОДАТОЦИ ВО БАРАЊЕТО - барателот изјавува дека под целосна материјална и казнена одговорност сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за подносителот на барањето.

1256.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница одржана на 25 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

(1) Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16, 248/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 232/19 и 275/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

(2) За ослободувањето од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за време на траење на вонредна состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

(1) Обврзниците на данокот на добивка кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на Коронавирусот COVID-19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците март, април и мај 2020 година.

(2) Користењето на правото од ставот (1) на овој член се однесува на даночните обврзници кои ги вршат дејностите наведени согласно со Националната класификација на дејности - НКД Рев. 2: угостителска дејност (шифра 56-Дејности за подготовка и служење на храна), туризам (шифра 79-Туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив и шифра 55-Објекти за сместување) и транспорт (шифра 49-Копнен транспорт и цевоводен транспорт, шифра 50-Воден транспорт и шифра 51-Воздухопловен транспорт) и кои ги исполнуваат следните услови:

- да не исплатува дивиденда на сопствениците, награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на даночниот обврзник, од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, до денот на траењето на ослободувањето од ставот (1) на овој член (15 јуни 2020 година) и

- даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила три месеци по

престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените.

(3) Користењето на правото од ставот (1) на овој член се однесува и на други даночни обврзници, под условите од ставот (2) на овој член, кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија, доколку исполнуваат еден од следните услови:

- вкупните приходи на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година, или

- бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник-работодавач, заради спроведување на мерките од ставот (1) на овој член да изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 2020 година, или

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

(4) За остварување на правото од ставот (1) на овој член даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка до Управата за јавни приходи.

(5) Формата и содржината на Барањето од ставот (4) на овој член е дадено во Прилог и е составен дел на оваа уредба со законска сила.

(6) Поднесувањето на барањето од ставот (4) на овој член, се врши преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи, а приемот на комплетното барање од ставот (4) на овој член го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 15 дена од денот на доставување на барањето.

(7) Даночниот обврзник кој го искористил правото од ставот (1) на овој член, а не ги исполнил условите од ставот (2), односно од ставот (3) на овој член, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на добивка што не ги платил и камата согласно со Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2522/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



Република Северна Македонија
Материјално-правен оддел
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

БАРАЊЕ
за ослободување од плаќање на износот на аконтации
на данок на добивка

ПРИЛОГ

ДД-ОМА

Единствен
даночен број
Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Појолнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием
А. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ

(согласно Националната класификација на дејности - НКД Рев.2: Услугителска дејност, Туризам, Објекти за сместување, Транспорти, Воден транспорт и Воздухопловен транспорт)

☐

Да

☐

Не

Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ

(наведи ја шифрата на дејност според НКД рев.2)

Шифра

Дејност

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ

Изјавувам дека ги исполнувам условите за користење на даночни поволности

☐

а) Даночниот обврзник нема да исплати дивиденда на сопствениците, награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на даночниот обврзник, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот на траењето на ослободувањето

☐

б) Даночниот обврзник нема да го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на Уредбата со законска сила се до три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените

☐

в) Вкупните приходи на даночниот обврзник се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година

☐

г) Бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник-работодавач, заради спроведување на мерките изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 2020 година

☐

д) Даночниот обврзник затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти)

Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ
☐

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити

ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме

ЕМБГ

Датум на
поднесување

Својство

Потпис

* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДД-ОМА

Согласно уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, обврзниците кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците **март, април и мај 2020** година.

Користењето на правото се однесува на обврзниците кои ги вршат дејностите наведени согласно Националната класификација на дејности - **НКД Рев.2:**

- Угостителска дејност (**шифра 56**) - дејности за подготовка и служење на храна
- Туризам (**шифра 79**) - Туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив
- Објекти за сместување (**шифра 55**)
- Транспорт (**шифра 49**) - Копнен транспорт и ценоводен транспорт
- Воден транспорт (**шифра 50**)
- Воздухопловен транспорт (**шифра 51**)

и кои ги исполнуваат условите

- даночниот обврзник нема да исплати дивиденда на сопствениците, награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на даночниот обврзник, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот на траењето на ослободувањето и
- даночниот обврзник - работодавач нема да го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените.

Користењето на правото се однесува и на други обврзници од член 2 став 2 и 3 од Уредбата, а кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија доколку ги исполнуваат следните услови:

- нема да исплати дивиденда на сопствениците, награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на даночниот обврзник, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот на траењето на ослободувањето и
- даночниот обврзник - работодавач нема да го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените.

Како и да исполнат еден од следните услови:

- вкупните приходи на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година, или
- бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник - работодавач, заради спроведување на мерките да изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 2020 година, или
- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

За остварување на правото, даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот <http://etax.ujp.gov.mk>, а комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ

- **Единствен даночен број (ЕДБ)** - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт** - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- **Контакт** - се впишува е-пошта и телефон.

А. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ - се означува соодветно поле согласно дејноста која ја врши барател согласно член 2 став 2 од Уредбата.

Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ - се впишува шифрата и опис на дејноста што ја врши барателот.

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ НА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ

Доколку вршите дејност согласно Националната класификација на дејности - **НКД Рев.2:** Угостителска дејност, Туризам, Објекти за сместување, Транспорт, Воден транспорт и Воздухопловен транспорт, задолжително означете ги полињата **а)** и **б)**. Доколку пак, вршите друга дејност а поднесувате барање за користење на даночни поволности, задолжително означете ги полињата **а)** и **б)**, како и едно или повеќе од полињата **в), г)** и **д)** за кое ги исполнувате условите.

Г. ИЗЈАВА ЗА ДАДЕНИ ПОДАТОЦИ ВО БАРАЊЕТО - барателот изјавува дека под целосна материјална и кривична одговорност сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за подносителот на барањето.

1257.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 март 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18 и 120/18), ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За свикнување и одржување годишно собрание на акционери и собир на содружници, од страна на органот на управување на акционерските друштва, односно органот на управување на друштвата со ограничена одговорност, ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

За акционерските друштва, кај кои започнал да тече рокот за свикнување и одржување годишно собрание на акционери и за друштвата за ограничена одговорност кај кои започнал да тече рокот за свикнување и одржување собир на содружници, нема да се одржи годишно собрание на акционери, односно нема да се одржи собир на содружници, за време на траењето на вонредната состојба.

Започнатите постапки за свикнување и одржување годишно собрание на акционери, односно собир на содружници, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2523/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1258.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 март 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2020 ГОДИНА**

1. Летното сметање на времето во 2020 година започнува на 29 март во 02h 00min 00s така што со поместување за еден час напред времето во 02h 00 min 00 s се смета како 03h 00min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2020 година се завршува на 25 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час назазад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s.

3. Часот кој на 25 октомври 2020 година, поради поместувањето за еден час назазад се појавува двапати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2177/1

24 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1259.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 март 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА****Член 1**

Во Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/11, 20/12, 41/12, 107/13, 17/14, 190/14 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 69/19, 194/19 и 208/19), во членот 1 во табелата „Р1“ РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА, точката 2 се менува и гласи:

2	P1102	Скопје (врска со А2-обиколница Скопје) - Катланово - Велес - Неготино - Обиколница Демир Капија - Гевгелија - (врска со А1)
---	-------	---

”

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2423/1

24 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1260.

Врз основа на член 30 став 1, алинеја 1 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 март 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ****Член 1**

Во Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 71/20), во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

„Највисоката трговска маржа за стоките од ставот 1 на овој член, за трговските друштва и трговците поединци кои учествуваат во трговскиот ланец во трговијата на големо се утврдува во вкупен износ до 10% , односно до 15% во трговијата на мало.“

Член 2

Во членот 2 зборовите „ќе се применуваат до 30 април 2020 година“ се заменуваат со зборовите „ќе важи до завршувањето на траењето на вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2525/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1261.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 март 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за култура му престанува користењето на недвижна ствар – деловен простор во зграда број 3, влез 001, кат 17, со површина од 353,5 м² од вкупно 707 м², која се наоѓа на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб, Скопје, на КП бр. 12231, КО Центар 1, запишана во Имотен лист број 9157, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-11074/1-19
24 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1262.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И НА ВТОРИОТ (ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР) НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА СТРУЧЕН РАБОТНИК ВО УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен пример) на стручниот испит за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установа за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.167/14).

Член 2

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-2646/1
20 март 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Гонул Бајрактар, с.р.

1263.

Врз основа на член 250 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишува начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа, и тоа:

- 1.општа лиценца за вршење социјална, правна, педагошка, психолошка и дефектолошка стручна работа во центар за социјална работа;
- 2.општа лиценца за вршење стручни работи во установа за вон семејна заштита;
- 3.општа лиценца за вршење стручни работи во центар за социјални услуги;
- 4.општа лиценца за вршење стручни работи во центар за поддршка на згрижувачки семејства;
- 5.општа лиценца за вршење стручни работи кај други даватели на социјални услуги за услуги за вон-семејна заштита;
- 6.општа лиценца за вршење стручни работи од други даватели на социјални услуги за услуги во заедницата;
- 7.посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа;
- 8.специјализирана лиценца за вршење стручни работи во социјална заштита за едукација за згрижување;
- 9.специјализирана лиценца за вршење стручни работи во социјална заштита за супервизија во центар за социјална работа; и
- 10.специјализирана лиценца за вршење стручни работи во социјална заштита за советувањата и советодавна тераписка работа.

НАЧИН ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ

Издавање на општа лиценца за работа

Член 2

Издавањето на општа лиценца за работа од член 1 точки од 1 до 6 од овој правилник, започнува со поднесување на барање за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа (во натамошниот текст: испитот) од страна на стручниот работник во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги до Комисијата за лиценцирање (во натамошниот текст: Комисијата) преку Заводот за социјални дејности.

Кон барањето од ставот 1 на овој член, се приложува:

- 1.уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- 2.доказ за државјанство на Република Северна Македонија;
- 3.доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;

4. потврда за помината почетна едукација спроведена согласно Програмата за континуирана професионална едукација на стручните работници во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги (во натамошниот текст: Програмата);

5. решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавни установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги; и

6. доказ за платен надомест на трошоците за издавање на лиценца.

Документите од став 2 на овој член, се приложуваат во оригинал или како копии, заверени од нотар.

Издавање на посебна лиценца за работа

Член 3

Издавањето на посебна лиценца за работа од член 1 точка 7 од овој правилник, започнува со поднесување на барање за полагање на испитот од страна на стручниот работник, вработен во центар за социјална работа до Комисијата, преку Заводот за социјални дејности.

Кон барањето од ставот 1 на овој член, се приложува:

1. доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;

2. потврда за помината почетна едукација спроведена согласно Програмата;

3. решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга;

4. доказ за постоечка општа лиценца за работа (копија од решение или лиценца); и

5. доказ за платен надомест на трошоците за издавање на лиценца.

Документите од став 2 на овој член, се приложуваат во оригинал или како копии, заверени од нотар.

Издавање на специјализирана лиценца за работа

Член 4

Издавањето на специјализирана лиценца за работа од член 1 точкиод 8 до 10 од овој правилник, започнува со поднесување на барање за полагање на испитот од страна на стручниот работник во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги до Комисијата, преку Заводот за социјални дејности.

Кон барањето од ставот 1 на овој член, се приложува:

1. доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;

2. потврда за помината почетна едукација спроведена согласно Програмата;

3. решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавни установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги;

4. доказ за постоечка општа/посебна лиценца за работа (копија од решение или лиценца); и

5. доказ за платен надомест на трошоците за издавање на лиценца.

Документите од став 2 на овој член, се приложуваат во оригинал или како копии, заверени од нотар.

Член 5

Почетната едукација до стекнување на лиценца за работа се врши согласно Програмата.

Стручниот работник барањето за полагање на испит го поднесува по завршување на почетната едукација до Комисијата преку Заводот за социјални дејности.

Обновување на лиценца за работа

Член 6

За обновување на лиценца за работа, од страна на стручниот работник се поднесува барање до Комисијата, преку Заводот за социјални дејности, кон кое се приложува:

1. доказ за постоечката лиценца за работа (копија од решение или лиценца);

2. потврда за освоени бодови согласно Програмата;

3. доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;

4. решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавни установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги; и

5. доказ за платен надомест на трошоците за издавање на лиценца.

Документите од став 1 на овој член, се приложуваат во оригинал или како копии, заверени од нотар.

Продолжување на лиценца за работа

Член 7

За продолжување на лиценца за работа, од страна на стручниот работник се поднесува барање до Комисијата, преку Заводот за социјални дејности, кон кое се приложува:

1. доказ за постоечката лиценца за работа (копија од решение или лиценца);

2. доказ за спреченоста за посета на часовите за едукација;

3. доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;

4. решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавни установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги; и

5. доказ за платен надомест на трошоците за издавање на лиценца.

Документите од став 1 на овој член, се приложуваат во оригинал или како копии, заверени од нотар.

Член 8

Барањето од член 2 став 1, член 3 став 1, член 4 став 1, член 6 став 1 и член 7 став 1 од овој правилник, се поднесува на образец кој се печати на хартија со А4 формат, кој е даден во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 9

Лиценцата за работа од член 1 точки од 1 до 6 од овој правилник, се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој е даден во Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.

Лиценцата за работа од член 1 точка 7 од овој правилник, се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој е даден во Прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.

Лиценцата за работа од член 1 точки од 8 до 10 од овој правилник, се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој е даден во Прилог број 4 и е составен дел на овој правилник.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници во установите за социјална заштита, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.83/19).

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-2647/1
20 март 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Гонул Бајрактар, с.р.

До
Завод за социјални дејности
Комисија за лиценцирање

Стручниот работник _____ поднесува
(име и презиме)

Б А Р А Њ Е за :

1. Полагање на испит
2. Обновување на лиценца
3. Продолжување на лиценца за:

(заокружете го видот на барање)

1. Општа лиценца за вршење социјална, правна, педагошка, психолошка и дефектолошка стручна работа во центар за социјална работа.
(подвечето го видот на лиценца согласно стручната работа –профил)
2. Општа лиценца за вршење стручни работи во установа за вон семејна заштита.
3. Општа лиценца за вршење стручни работи во центар за социјални услуги.
4. Општа лиценца за вршење стручни работи во центар за поддршка на згрижувачки семејства.
5. Општа лиценца за вршење стручни работи кај други даватели на социјални услуги за вон-семејна заштита.
6. Општа лиценца за вршење стручни работи од други даватели на социјални услуги, за услуги во заедницата.
7. Посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа.
8. Специјализирана лиценца за вршење стручни работи во социјална заштита за едукација за згрижување.
9. Специјализирана лиценца за вршење стручни работи во социјална заштита за супервизија во центар за социјална работа.
10. Специјализирана лиценца за вршење стручни работи во социјална заштита за советувалишна и советодавна терапевска работа.

(заокружете го видот на лиценца за кој поднесувате барање)

Податоци за кандидат-от/ката

Име и презиме на кандидат-от/ката		
Доколку кандидат-от/ката поседува лиценца за работа и има промена на лични податоци, наведете ги податоци кои ги имате во претходната лиценца		
Датум на раѓање		
ЕМБГ		
Националност		
Државјанство		
Место и адреса по лична карта		
Место и адреса на престојувалиште		
Број на телефон	Фиксен:	Мобилен:
е – mail адреса		
Образовен профил		
Степен на образование		
Дали кандидат-от/ката е лице со попреченост, но кое му се потребни посебни услови за полагање на испит?	☐ Да Ако да, кои?	☐ Не
Вкупен стаж во дејноста социјална заштита		
Установа за социјална заштита/давател на социјални услуги во која е вработен кандидат-от/ката (наведете го целосниот назив)		
Дата на вработување во Установа за социјална заштита/давател на социјални услуги (во која работите во моментот)		
Доколку поседувате лиценца, наведете го регистарскиот број и датум на стекната/обновена/продолжена/одземена лиценца		

Податоците треба да се точни, бидејќи се користат за водење на регистар.

Кон барањето, кандидат-от/ката приложува (заокружете согласно видот на барањето):

1. Уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен.
2. Доказ за државјанство на Република Северна Македонија.
3. Доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната.
4. Потврда за помината почетна/континуирана едукација спроведена согласно Програмата за континуирана професионална едукација на стручните работници во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги, и има стекнато _____ бода.
5. Решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавни установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги.
6. Доказ за платен надомест на трошоците за издавање на лиценца.
Документите се приложуваат во оригинал или како копии, заверени од нотар.

Потврдувам дека податоците се точни и веродостојни и се согласувам моите лични податоци да бидат користени при обработка на податоци за потребите на процесот на лиценцирање.

Датум и место

Име и презиме/ Своерачен потпис

Прилог број 2



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЛНОСТИ - СКОПЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

ОПШТА ЛИЦЕНЦА за

(име и презиме)

(образовен профил)

Лиценцата важи од _____ до _____

Регистарски број _____

_____ од _____
(број и датум на решение)

Претседател на Комисија за лиценцирање

М.П.

Прилог број 3



Република Северна Македонија
Министерство за труд
и социјална политика

ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЛНОСТИ - СКОПЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

ПОСЕБНА ЛИЦЕНЦА за водител на случај во центар за социјална работа

(име и презиме)

(образовен профил)

Лиценцата важи од _____ до _____

Регистарски број _____

_____ од _____
(број и датум на решение)

Претседател на Комисија за лиценцирање

М.П.

Прилог број 4



Република Северна Македонија
**Министерство за труд
и социјална политика**

**ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЛНОСТИ - СКОПЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ**

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЛИЦЕНЦА за вршење стручни работи во социјална заштита за

(име и презиме)

(образовен профил)

Лиценцата важи од _____ до _____

Регистарски број _____

_____ од _____
(број и датум на решение)

Претседател на Комисија за лиценцирање

М.П.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2020079